



КУМАНОВО

JAVNO PREDPRIJATIE – KUMANOVO-GAS KUMANOVO
NDERMARRJA PUBLIKE KUMANOVE-GAZ KUMANOVE

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 ГОДИНА

Декември 2016 година



Содржина:

1.Основни податоци за претпријатието.....	2
2.Програмски активности за 2017 година.....	3
3.Планирани финансиски средства.....	6

1. Основни податоци за претпријатието

- ЈП „Куманово – Гас“ Куманово е јавно претпријатие основано за вршење на дејности од јавен интерес во областа на изградба на инфраструктурни објекти, дистрибуција и снабдување со природен гас
- Година на основање : 2006 година
- Адреса: ул.Братство и единство бр.20,Куманово
- Тел. + 389(0)31/425-701,Факс: 031/433-331
- www.kumanovogas.com.mk; e-mail: kumanovogas@t.mk
- Основач: ЕЛС Општина Куманово
 - Директор: дипл.правник Драган Петровски

2. Програмски активности за 2017 година

Програмските активности во 2017 година ќе бидат поврзани со дејностите за кои е регистрирано претпријатието – изградба на инфраструктурни објекти, дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција и снабдување на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција.

Програмата за работа на претпријатието и во 2017 година се засновува на средства добиени од основачот - Локална самоуправа на Општина Куманово, средства добиени со наплата на такса за приклучување на корисниците на дистрибутивниот гасоводен систем, средства добиени од дејностите дистрибуција и снабдување на природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција.

Активности кои се планираат во 2017 година

2.1.Согласно основниот проект за дистрибутивна гасоводна мрежа на град Куманово во 2011 година започната е изградба на секундарна полиетиленска гасоводна мрежа за централното градско подрачје. Изградбата на оваа гасоводна мрежа продолжува и во 2017 година. Должината на секундарната гасоводна мрежа предвидена со овој проект изнесува околу 22000 метри и се предвидува истата да се гради со полиетиленски цевки со пречници од Ø 25 mm до Ø 180 mm.

За наредната година се предвидува изградба на околу 4000 метри делници од дистрибутивната мрежа и тоа на ул. Перо Чичо, ул.Цар Самоил, ул. Партизанска, ул. Титова Митровачка, ул. Треска, ул. Јоско Илиевски, ул. Васко Карангелевски, ул. Моша Пијаде, ул.Лесковачка, ББ Гуцман и ул. Авној.

На наведените делници се предвидува да се изградат околу 250 приклучоци на мрежата.

За завршување на овие градежно монтажерски работи неопходно е да се спроведат следните активности:

- Ископ на ров за положување на гасоводен цевковод и враќање во првобитна положба на 4000 метри ископан ров.

-Набавка, поставување и заварување на 4000 метри полиетиленски цевки и црева за дистрибутивен гасовод.

- Тампонирање на отворен ров на дистрибутивна гасоводна мрежа пред отпочнување на асфалтирање.

- Набавка и монтажа на спојни елементи за електрофузионо заварување на полиетиленски цевки и црева со вклучени запорни органи.

-Набавка и монтажа на опрема за приклучоци со мерно регулациони сетови на корисници на природен гас.

Освен погоре наведените приклучоци кои ќе се градат на ново изградената мрежа во 2017 година се планира изградба и на приклучоци на мрежа која е изградена во претходните години. Зависно од интересот на граѓаните и правните лица ќе се изврши нивно приклучување на мрежата при што ако е потребно ќе се изврши и доградба на гасоводната мрежа на соодветна локација при самото физичко приклучување. Од поголемите потрошувачи кои поднеле барање за наредната година се: Колективна станбена зграда на ул.Моша Пијаде (Ранпроизвод) со 120 станбени единици , три колективни станбени згради во изградба ул. Октомвриска Револуција со околу 90 станбени единици и Пошта АД Куманово.

Новоизградената гасоводна мрежа пред пуштање во работа мора да подлежи на испитување и контрола како опрема под притисок од страна на овластена институција во Република Македонија и по одобрување од истата како и по добивање на Решение за употреба од Техничка инспекција при Министерсто за економија на РМ новоизградените делници од гасоводната мрежа ќе бидат пуштени во употреба.

2.3 На изградената гасоводна мрежа во град Куманово потребно е да се извршат активности за нејзино одржување и по потреба санација. За таа цел во 2017 година на челичниот цевковод потребно е да се изврши контрола односно мерења на катодната заштита на цевководот од аспект на нејзината функционалност за заштита на цевководот од корозија. Во случај на неисправност инсталациите на катодната заштита ќе бидат спроведени дополнителни активности за поправка и ставање во употреба на истата. Исто така потребно е да се изврши контрола на сите попатни распределителни шахти на гасоводната мрежа во однос на непропустливост. Во случај на губитоци на природен гас на одредени места во распределителните шахти ќе биде извршена набавка и монтажа на потребни елементи за санација на шахтите.

Исто така во наредната година во однос на одржување на дистрибутивниот гасоводен систем потребно е да се изврши проверка а по потреба и замена на делови од мерно регулационите станици бидејќи истите се во функција неколку години. За таа цел ќе се изврши

превентивна набавка на одредени елементи од станиците во случај на дефект бидат заменети во најбрз можен рок.

За дополнителна заштита на мерните места и опрема кои се наоѓаат на јавни површини и објекти во кои нема соодветно обезбедување на истите ќе се изврши набавка и монтажа на дополнителни заштитни ормари кои ќе овозможат обезбедување и заштита од кражба и оштетување од несовесни граѓани.

2.4. Во наредната година потребно е да се изврши верификација односно баждарење на мерните уреди за отчитување на природен гас предаден на потрошувачите. Согласно законските одредби верификацијата на мерните уреди се спроведува секои 5 (пет) години, или вонредно по барање на корисниците на природен гас. Поради непостоење на овластена институција за проверка на исправноста на мерните уреди за природен гас на територија на Република Македонија истите се испитуваат и верифицираат во соседните држави во присуство на овластени лица од Биро за метрологија при Министерство за екологија и просторно планирање.

2.5. Во 2017 година очекуваме ГА-МА АД Скопје да изгради нова Мерно регулациона станица во Индустриска зона на градот и тоа на локација во касарната Х.Т.-Карпош за потребите на претпријатието. За ова веќе е поднесено барање од наша страна и очекуваме изградбата на МРС заедно со приклучокот на магистралниот вод да биде завршена во текот на 2017 година.

2.6 Согласно законот за катастар на недвижности и правилникот за запишување на инфраструктурните објекти во 2017 година ќе се изврши запишување на изградената гасоводна мрежа на град Куманово како инфраструктурен објект во катастарот на инфраструктурни објекти, при што ќе се изврши и набавка на услуги поврзани со запишувањето.

Исто така ќе се изврши и воспоставување на ГИС Систем – Графички Регистар на гасоводната инфраструктура за потребите на претпријатието.

2.7. Изготвување на проектна документација фаза геодетски елаборати, инфраструктурни и основни проекти, за изградба на гасоводна мрежа за сите реони од градот кои не се опфатени со досегашната проектна документација.

2.8.Изготвување на прирачници за користење на природен гас во домаќинствата, како и материјали за пропагирање на предностите за користење на природниот гас.

2.9. За потребите за изградба и одржување на гасоводна мрежа, поставување на гасоводни инсталации, детекција на природен гас во објекти на гасоводна мрежа и простории кај потрошувачи како и анализа на издувни гасови кај потрошувачите на гас потребно е да се набави соодветна опрема и алати. За кадрите кои ќе ги обавуваат овие активности ќе биде обезбедена потребна обука од релевантни институции во Република Македонија и произведувачи на опрема.

2.10.При Институтот за стандардизација на РМ функционира Работен комитет за гасна техника во кој има претставник од претпријатието и во рамки на кој се донесени стандарди од оваа област. Во наредната година очекуваме да продолжат овие активности со кои ќе се дефинира работата во оваа област во Република Македонија. Како пионери во дистрибуција на природен гас заокружувањето на потребните стандарди и правилници се донесуваат на наша иницијатива.

3. Планирани финансиски средства

3.1 Во 2017 година ЈП „Куманово-Гас“ Куманово ќе располага со средства добиени од основачот, Локалната самоуправа на Општина Куманово, средства добиени со наплата на такса за приклучување на корисниците на дистрибутивен гасоводен систем, средства добиени од дејностите дистрибуција и снабдување на природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција.

-Средства добиени од Буџетот на Општина Куманово за инвестициони активности.....**15.700.000,00 ден.**

-Средства добиени со наплата на такса за приклучување на корисниците на дистрибутивниот гасоводен систем, средства добиени од дејностите дистрибуција и снабдување на природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.....**7.674.250,00 ден.**

-Вкупно планирани приходни.....23.374.250,00 ден.

3.2 Расходи за 2017 година се планирани за инвестициони активности како и минимални средства за тековна работа на ЈП „Куманово-Гас“ Куманово.

1	Материјални трошоци	150.000,00
2	Нематеријални Трошоци	571.595,00
3	Бруто плати и надоместоци	6.000.000,00
4	Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор	500.000,00
5	Амортизација	1.086.395,00
	ВКУПНО	8.307.990,00 ден.

-Во материјални трошоци се подразбираат трошоци за основни материјаи, енергија, ситен инвентар, резервни делови, средства за чистење и одржување, услуги од материјален карактер.

-Во нематеријални трошоци спаѓаат патните трошоци, трошоци за репрезентација, трошоци за осигурување, банкарски услуги, верификација и баждарење, трошоци за поштенски, телефонски и интернет услуги, комунални услуги, регистрација на возило, обезбедување.

Во 2017 година се планираат следниве инвестиции:

1. Нетековни вложувања:

-Материјални вложувања

- * Ископ на ров за положување на дистрибутивен гасовод и враќање во првобитна состојба и положување и заварување на полиетиленски црева и цевки на дистрибутивна мрежа.....**6.017.760,00 ден.**
- * Набавка на полиетиленски цевки и црева за дистрибутивен гасовод.....**959.500,00 ден.**
- * Набавка на елементи за спојување на полиетиленски цевки на дистрибутивна мрежа и запорни органи за делници од дистрибутивна мрежа.....**249.000,00 ден.**
- * Набавка и монтажа на прикучоци на потрошувачи на природен гас.....**5.000.000,00 ден.**
- * Опрема за заштита на мерно-регулациони станици.....**100.000,00 ден.**
- * Набавка на крупен гранулат за тампонирање на ров пред асфалтирање.....**600.000,00 ден.**
- * Набавка на алати и опрема за монтажа на полиетиленски цевки и мерно регулациони сетови.....**100.000,00 ден.**

- Нематеријални вложувања

- * Трошоци за промоција, пропаганда и реклама.....**615.000,00 ден.**
- * Софтвер за воспоставување на ГИС Систем – графички регистар на гасоводна инфраструктура за потребите на ЈП „Куманово-Гас,, Куманово**650.000,00 ден.**
- * Изработка на геодетски елаборати за потребите на ЈП „Куманово-Гас“ Куманово.....**250.000,00 ден.**

Работна програма на ЈП „Куманово-Гас“ Куманово за 2017 година

- * Верификација и баждарење.....**125.000,00 ден.**
- * Испитување на гасоводна мрежа како опрема под притисок.....**250.000,00 ден.**
- * Испитување (катодна заштита) на челичен гасовод.....**150.000,00 ден.**

Вкупно потребни средства за инвестиции на ЈП „Куманово-Гас“ Куманово во 2017 година.....**15.066.260,00 ден.**

Изготвиле:

Директор,

м-р Видан Алексиќ

ЈП „Куманово-Гас“ Куманово

м-р Никола Денковски

Драган Петровски
